



Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт  
**ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ**  
Подружница **ПОПОВА ШАПКА** Тетово  
Бр. 10-409/3  
10.11 2020 год.  
СКОПЈЕ

**ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА СПАСИТЕЛНИ СЛУЖБИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА  
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ , ПОДРУЖНИЦА ПОПОВА ШАПКА  
(10-409/3 од 10.11.2020)**

*Тетово, Ноември , 2020*

**Почитувани,**

Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ **ЕЛЕМ ТУРС** “ **ДООЕЛ Скопје**  
Подружница Попова Шапка Тетово , со адреса на Ул. „ Мурат Бафтијар “бб. 1200 Тетово , има  
потреба од набавка на:

- **Услуги од Спасителни служби** за потребите на Подружница Попова Шапка

За таа цел, „ **ЕЛЕМ ТУРС** “ **ДООЕЛ Скопје** на Подружница Попова Шапка Тетово во понатамошниот текст - Набавувач ) спроведува постапка за доделување на договор за набавка на горенаведените производи , со Оглас кој е поставен во делот „ Набавки „ на страницата **www. elemturs.mk** .

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведената набавка за доделување на договор за набавка, најдоцна **до 16.11.2020 година во 14:00 часот** (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на Подружница Попова шапка Тетово .

Исто така, Ве информираме дека Поканата за прибирање на понуди ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата и истата може да ја преземете во делот за Набавки од страницата **www. elemturs.mk** , да ја добиете по електронски пат или лично да ја подигнете во просториите на архивата во Подружница Попова шапка Тетово .

Поканата се состои од следните делови:

- инструкции за понудувачите
- технички спецификации
- образец на понудата
- изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната и професионалната состојба

Однапред Ви благодариме на соработката.

Место,

Овластено лице,

Тетово, 10.11.2020 година

**Беким Сељами, Живе Алексовски**

## **Инструкции за понудувачите**

### **1. Корисник на услугите (во понатамошниот текст „Набавувач“)**

1. Корисник на стоките и услугите (во понатамошниот текст „ Набавувач“)

Набавувачот на Стоки и Услуги е Друштвото за Туризам Угостителство Рекреација и Спорт „ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје Подружница Попова Шапка Тетово :

- Ул. „ Мурат Бафтијар “ ББ Тетово
- Поштенски фах 103
- Телефони за контакт :044-330-464 ,ел.адреса:contact@popova-sapka.mk
- Контакт лице : Адем Неими , Моб. Телефон 070 329 231

2.1. Предмет на договорот за набавка е согласно со Годишниот план за набавки за 2020 година на Друштвото за Туризам Угостителство Рекреација и Спорт „ ЕЛЕМ ТУРС “ ДООЕЛ Скопје .

### **2.Предмет на Договорот за набавка**

2.1. Предмет на договорот за набавка на **Услуги од Спасителни служби** за потребите на Подружница Попова Шапка Тетово согласно Годишниот план за набавки за 2020 година на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

2.2. Предметот на договорот **не е делив** , како што е дефинирано во техничката спецификација.

### **3. Начин на извршување на услугата**

3.1.Носителот на набавката е должен предметот на Договорот да го испорача на следниов начин:

- По предходна писмено или усмено воведување во работа од страна на Набавувачот, во рок кој ќе го дефинира Набавувачот, најдоцна во рок 10 дена, од денот на писменото или усменото воведување во работа, во зависност од потребите и условите кои ги дефинира тековното работење.

### **4. Разлики во цена (корекција на цени)**

4.1 Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на Договорот за набавка.

### **5.Рок за испорака**

5.1. Носителот на набавката е должен да ги врши услугите предмет на договорот, во зависност од потребите на Набавувачот, согласно начинот на извршување на услугите.(точка 3)

## **6. Начин на плаќање**

6.1. Начинот на плаќање е вирмански, во рок од 90 дена, од денот на пристигнувањето на фактурата кај Набавувачот.

## **7. Право на учество**

7.1. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - Понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавка.

## **8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да учествуваат во постапката за доделување на Договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

### **8.1. Лична состојба**

- во последните 5 (пет) години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и Договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара Набавувачот.

### **8.2. Способност за вршење на професионална дејност**

Понудувачот задолжително треба да ги исполнува следните услови за вршење на професионална дејност:

- Понудувачот треба да достави копија од Тековна состојба и Доказ за регистрирана дејност (ДРД – образец).
- Да располага со стручен тим кој може да пружи прва помош врши операции на спасување на патници од жичара и ски лифт.
- Понудувачот треба да има сертификат дека ги исполнува критериумите на меѓународната организација за планинско спасување IKAR-CISA.

- Специјализирана опрема за евакуација на патници од седиштата на жичарата.
- Опрема за пренос и превоз на повредени лица.
- Список на лица (спасители) членови на спасителна служба.
- Сертификати, уверенија, потврди од завршени курсеви и обуки на лицата членови на спасителна служба со доказ за одобрена и верификувана програма за обука, од надлежна институција, според која се обучени лицата кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугите.
- Три години од работи во проблематика на спасување на планина.
- Список на опрема со која располага спасителната служба.
- План за работа.
- Комисијата за набавки во текот на спроведувањето на постапката за евалуација има право да побара примероци од понудувачите за утврдување на квалитетот на артиклите, како да ги посети понудувачите со намера да ја утврди нивната способност за вршење на професионалната дејност.

### **9. Начин на докажување на способноста на понудувачот**

9.1. Комисијата за набавки, доколку процени дека е неопходно да ја процени способноста на понудувачот, го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната и професионалната состојба.

9.2. Понудувачот за докажување на својата лична и професионална состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната и професионалната состојба, која е дадена во прилог на оваа Покана за прибирање на понуди. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

### **10. Појаснување, изменување и дополнување на условите во Поканата за прибирање на понуди**

10.1. Носителот на набавката може да побара појаснување на Поканата или Техничките спецификации од Набавувачот по телефон, во електронска форма или во писмена форма, најдоцна до 3 (три) дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

10.2. Појаснувањето Набавувачот ќе го достави до сите понудувачи што добиле или подигнале Покана за прибирање на понуди, без при тоа да се идентификува понудувачот што побарал појаснување.

10.3. Набавувачот може по потреба да ја измени или дополни Поканата за предметот на набавка, најдоцна до 3 (три) дена пред денот на завршување на крајниот рок за поднесување на понуди и навреме да ги информира понудувачите за промените.

### **11. Изготвување и поднесување на понудите**

### 11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во Поканата за прибирање на понуди, со користење на обрасците дадени во прилог.

Понудувачот освен спецификацијата која е составен дел на Поканата за прибирање на понуди, може дополнително да достави своја форма на понудени артикли доколку некои од артиклите не се ставени во техничките спецификации.

Комисијата може да ја земе во предвид дополнетата спецификација доколку смета дека има потреба за набавка на таквите производи или истата да ја отфрли.

### 11.2. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Информации за понудувачот;
- Техничка понуда;
- Финансиска Понуда;
- Рок за испорака;
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната и професионалната состојба.

### 11.3. Цена и Период на важност на понудата

- Понудувачот во листата на цени и рокови на испорака ја внесува цената. Рокот на испорака го дефинира во понудата.
- Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на понудувачот и да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно.
- Цената на понудата се пишува со бројки и букви.
- Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека Договорот ќе биде извршен, набавувачот од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако понудувачот не успее да објасни во писмена форма, кои се причините за таквата цена во рок од 3 (три) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.
- Цената на понудата се изразува во денари.
- Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.

## **12. Краен рок и место за поднесување на понудите**

**12.1.** Краен рок за поднесување на понудите е **16.11.2020 година**, во **14:00 часот**. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

**12.2.** Понудите се поднесуваат во архивата на Дирекцијата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје Подружница Попова Шапка или по пошта со потврда за поштенска пратка на истата адреса и поштенски фах.

## **13. Евалуација на понудите**

**13.1** Комисијата за набавки ќе пристапи кон отварање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

## **14. Критериум за доделување на Договорот**

**14.1.** Критериуми за доделување на Договорот за набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној понудувач кој ќе понуди најниска цена, чија понуда претходно е оценета како прифатлива понуда врз основа на исполнувањето на условите за личната состојба на понудувачот и способноста за вршење на професионална дејност.

**14.2.** Прифатлива понуда е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од поканата за прибирање на понуди и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите.

**14.3.** Прифатливата понуда покрај најниска цена како основен критериум за доделување на договор, мора да ги задоволи и обезбеди потребниот степен на квалитет на услугите и навремената испорака во однос на предметот на набавка за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

## **15. Доделување на договорот за набавка**

**15.1.** Корисникот на услугата за набавка – Набавувачот на услуги, по спроведената евалуација на понудите, како последна фаза во постапката за Покана за прибирање на понуди, Договорот му го доделува на понудувачот чија понуда има најниска понудена цена и ги исполнува условите за прифатлива понуда.

**15.2.** Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

**16. Известување за доделување на договорот за набавка**

16.1. По завршувањето на изборот на носителот на набавката, Комисијата за набавки е должна да достави Известување до сите учесници во постапката за изборот на најповолната понуда најдоцна во рок од 5 (пет) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

**17. Завршување на постапката за доделување на договорот за набавка**

17.1. Постапката за доделување на договор за набавка завршува на денот на потпишување на договорот за набавка од двете договорни страни или со поништување на постапката.

**КОМИСИЈА ЗА НАБАВКИ**

**Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт  
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје**





## **Прилог 1 – Образец на понуда**

Врз основа на Огласот со број **10-409/3 од 10.11.2020**, објавен од страна на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, за доделување на договор за набавка на услуги за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со спроведување на постапка со Покана за прибирање на понуди, ја поднесуваме следнава:

# **П О Н У Д А**

## **Дел I – Информации за понудувачот**

I.1. Име на понудувачот:

I.2. Контакт информации:

- Адреса:
- Телефон:
- Факс:
- Е-пошта:
- Лице за контакт:

I.3. Одговорно лице:

I.4. Даночен број:

I.5. Матичен број:

## **Дел II – Техничка понуда**

Согласни сме да ги прифатиме условите, начинот и рокот на испорака утврдени во повикот.

## **Дел III – Финансиска понуда**

Финансиската понуда со комплетната спецификација на понудените цени/по артикли и делови (доколку е делива) е доставена во прилог на Понудата.

**Цената** на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува \_\_\_\_\_ денари, односно со ДДВ, изнесува \_\_\_\_\_.

Нашата понуда важи за периодот утврден во Поканата за прибирање на понуди и се согласуваме со условите и начинот на плаќање утврден во неа.

## **Дел IV – Рок на испорака**

**Место и датум**

**Одговорно лице**

-----

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА:**

Услуги од Спасителни служби и прва помош


Р.б	Опис на предметот на набавката	Бр. на извршители	Количина на	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1	Услуги од Спасителни служби за ски центар Попова Шапка - Тетово	2 - во работни денови 6 - во работни денови во висока сезона 6 – викенд и празници	месечно			
		Вкупна цена без ДДВ				

Напомена:

Техничката спецификација ја изготвуваат стручни и одговорни лица од работните единици на кои се однесува предметна набавката, земајќи ги во предвид исклучиво производите кои се однесуваат на предметот на набавката за потребите на подружницата.

Изготвил,

Фазли Беадини



Одобрил,

Селајдин Небиу



**Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната и професионалната состојба**

**ИЗЈАВА**

Под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека понудувачот \_\_\_\_\_, во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната и професионалната состојба на понудувачите утврдени во Поканата и условите наведени во Поканата за прибирање на понуди бр. **10-409/3 од 10.11.2020** година, за набавка на Услуги од Спасителни служби за потребите на Подружница Попова Шапка Тетово . , објавен од страна на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во Поканата за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на Набавувачот доколку нашата понуда ќе биде избрана за најповолна во однос на наведените критериуми и прифатливи барања.

**Место и датум**

**Одговорно лице**

**(потпис)**

\*Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице.